



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 мај 2025 година

Соопштение за печатот

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: април 2025 година

- Во април 2025 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,11% и е намалена на месечна и на годишна основа за 0,04 п.п. и 0,40 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити забележа месечен раст од 0,02 п.п. и изнесува 2,20%, при годишен раст од 0,38 п.п.
- Во април, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² изнесува 3,87% и оствари пад од 0,39 п.п. и 1,60 п.п., на месечно и на годишно ниво, соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 2,34% и бележи месечен раст од 0,10 п.п., додека на годишна основа е намалена за 0,20 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025	2.2025	3.2025	4.2025
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.51	5.49	5.47	5.46	5.44	5.41	5.38	5.36	5.30	5.21	5.18	5.15	5.11
Корпоративен сектор	5.35	5.31	5.26	5.23	5.20	5.15	5.09	5.05	4.96	4.85	4.82	4.77	4.73
Домаќинства	5.65	5.65	5.66	5.67	5.66	5.66	5.66	5.66	5.63	5.55	5.53	5.51	5.48
Новоодоброени кредити	5.47	5.19	5.08	5.12	5.04	4.98	4.81	4.82	4.42	4.70	4.63	4.26	3.87
Корпоративен сектор	5.57	5.16	4.95	4.96	4.90	4.78	4.65	4.68	4.39	4.65	4.45	3.95	3.42
Домаќинства	5.33	5.26	5.29	5.34	5.28	5.27	5.17	5.03	4.47	4.76	4.81	4.69	4.67
Вкупни депозити	1.82	1.86	1.88	1.93	1.96	2.01	2.07	2.12	2.17	2.18	2.19	2.18	2.20
Корпоративен сектор	2.11	2.21	2.25	2.28	2.20	2.34	2.42	2.68	2.69	2.69	2.71	2.65	2.62
Домаќинства	1.79	1.81	1.84	1.89	1.93	1.97	2.02	2.05	2.10	2.11	2.12	2.12	2.14
Новопримени депозити	2.54	2.36	2.52	2.76	2.43	2.60	2.84	2.80	2.78	2.48	2.41	2.24	2.34
Корпоративен сектор	2.61	2.38	2.39	3.03	1.99	2.14	2.75	2.43	2.59	2.56	2.49	2.14	2.23
Домаќинства	2.52	2.36	2.55	2.68	2.76	2.79	2.89	2.88	2.83	2.46	2.38	2.28	2.42

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,04 п.п. на месечна основа и изнесува 4,73%. Месечната промена се должи на падот на каматните стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,06 п.п. и 0,05 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,05 п.п.). Споредено на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,62 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во април, забележа месечен пад од 0,53 п.п. и изнесува 3,42%. Притоа, падот е резултат на намалените каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,58 п.п. и 0,57 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се зголемени (за 0,02 п.п.). Во споредба со април претходната година, оваа каматна стапка бележи пад за 2,15 п.п.



Извор: НБРСМ.




³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,03 п.п. на месечно ниво и изнесува 2,62%. Анализирани по валута, промената во целост се должи на падот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,08 п.п.), во услови на раст на каматните стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити со валутна клаузула (за 0,13 п.п. и 0,09 п.п., соодветно). Оваа каматна стапка е зголемена за 0,51 п.п. на годишно ниво.
- Овој месец, кај каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор е забележан месечен раст од 0,09 п.п. и изнесува 2,23%. Промената произлегува од растот на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,45 п.п.) и денарските депозити без валутна клаузула (за 0,01). Во април, каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула изнесува 1,69%, за разлика од претходниот месец кога банките и штедилниците не примиле депозити од овој вид. На годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е пониска за 0,38 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во април, оствари месечен пад од 0,03 п.п. и изнесува 5,48%. Притоа, надолната промена се должи на намалените каматни стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,02 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,01 п.п.). Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,17 п.п.

⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 4,67% и е намалена за 0,02 п.п. на месечно ниво. Промената во целост произлегува од падот на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.), при раст на каматните стапки на кредитите во странска валута и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,25 п.п. и 0,04 п.п., соодветно). Годишниот пад на просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 0,66 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, овој месец, е зголемена за 0,02 п.п. на месечна основа и изнесува 2,14%. Притоа, растот се должи на зголемените каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,01 п.п.), во услови на непроменети каматни стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула. Во споредба со истиот месец претходната година, оваа каматна стапка е повисока за 0,35 п.п.
- Во април, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ забележа месечен раст од 0,14 п.п. и изнесува 2,42%. Месечната промена произлегува од растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,14 п.п.) и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,13 п.п.). Притоа, овој месец банките и штедилниците не евидентирале новопримени денарски депозити со валутна клаузула. На годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата оствари пад за 0,10 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 јуни 2025 година (референтен пресек заклучно со мај 2025 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.